

Бр. 03-422/2

Седницата на Советот на општина Радовиш одржана на ден 25.03.2011 г. (петок) со почеток од 10.00 часот во салата за состаноци во зградата на општина Радовиш.

Присуствувале 19 членови на Советот на општина Радовиш. На седницата не присуствувале градоначалникот на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков, локалните медиуми ТВ Кобра и ТВ ЕМИ се присутни.

Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов ја отвори седницата и предложи дополнување на дневниот ред со следниве точки:

1. Предлог-Одлука за распределба на средствата од буџетот на општина Радовиш за 2011 год.
2. Предлог-Одлука За исплата на доспеани обврски од претходна година Од средства за покривање на буџетски дефицит.

Горги Крстев

Предлог да се дополни дневниот ред каква е безбедноста на граѓаните и на населените места во општината.

Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов

Предлого на Горги дали да го ставиме или да го одложиме за наредната седница а меѓу време да побараме од надлежните информација од надлежните и институции и да бидат присутни на наредната седница.

Билјана Теохареа Филипова

Во однос на допуната по втората точка, сакам да изнесам дека не е прв пат Плаваја да 5 мин пред почетокот на седницата донесе допуна на дневниот ред. Не се согласувам бидејќи велиме дека предлагач е Комисијата за финансирање и буџет. На комисијата не е разгледувано и неможе да биде предлагач комисијата за финансирање. Не ја прифаќаме оваа допуна и второ барам да се тргне Предлагачот Комисијата за финансирање и буџет.

Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов

Согласувам се вашиот предлог и предлагач е Градоначалникот на општина Радовиш.

Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов го даде на усвојување предлогот за дополнување на Дневниот ред: Предлог-Одлука за распределба на средствата од буџетот на општина Радовиш за 2011 год.:

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати предложената допуна.

Предлог-Одлука За исплата на доспеани обврски од претходна година Од средства за покривање на буџетски дефицит.

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати предложената допуна.

Претседател на Совет на општина Радовиш Сашко Николов го даде на усвојување предложеното дневниот ред.

Советот со 19-ЗА го прифати дневниот ред.

- Усвојување на Записник од 36 седница.

1. Советнички прашања;
2. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш за 2010 год.
3. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "К.П.-Мисирков"- Радовиш за 2010год.
4. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Никола Карев"- Радовиш за 2010год.
5. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Кирил и Методиј"- с.Ораовица за 2010год.
6. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Коста Рацин"- с.Подареш за 2010год.
7. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Орце Николов"- с.Ињево за 2010год.

- Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ЈОУДЦ за деца "Ацо Караманов" Радовиш за 2010 год.
9. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на Ш "Пивара" Радовиш за 2010 год.
10. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ЦК ОУ Ацо Караманов за 2010 год.
11. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ПБ Браќа Миладиновци за 2010 год.
12. Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ЕЈС-општина Радовиш за 2010 год.
13. Предлог-Одлука за усвојување на Годишен Извештај на општина Радовиш за 2010 год.
14. Разгледување на Буџетскиот календар за буџетски активности-одговорност и рок на извршување на општина Радовиш за 2011 год.
15. Разгледување на Извештајот за реализација на Проект "Градење на капацитетите на општините за спроведување на националната стратегија за сексуално и репродуктивно здравје" и доставување на предлог заклучок по истиот.
16. Предлог-Одлука за утврдување нацрт планот на ДУП за дел од УБ-14 дел
17. Предлог-Одлука за отстапува основно средство трафостаница во УБ-9 во град Радовиш.
18. Предлог-Одлука за финансиска поддршка на проектот "Социјално вклучување и човекови права во Македонија"
19. Предлог - Локален акционен план за унапредување на положбата на лицата со попреченост во општина Радовиш 2011 - 2013
20. Предлог-Одлука за назначување управител на гробиштата во Радовиш
21. Предлог Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011 година
22. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување.
23. Предлог-Програма за спроведување на мерки и активности од стратешкиот документ "Зелена агенда" Радовиш-Локален акционен план за животна средина за 2011 година.
24. Предлог-Одлука за распределба на средствата од буџетот на општина Радовиш за 2011 год.:
25. Предлог-Одлука За исплата на доспеани обврски од претходна година Од средства за покривање на буџетски дефицит
26. Усвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.
- Усвојување на Записник од 36 седница.
Советот со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ го прифати записникот од 36 седница.

Точка 1
Советнички прашања;

Милевка Ѓорѓиева

- .. Дали се планира вие како градоначалник и одговорните лица од внатрешни работи од Радовиш се преземат некои мерки за подигање на нивото на безбедност во градот и населените места.?
- . Граѓаните од улицата Дане Трајков барат пробивање на улицата, дали во најблиска иднина се планира тварање на улицата?
- . Проблемот со кучињата скитници, многу е лоша сликата кога се бранат граѓаните од кучињата скитници?

Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков

Мислам дека кажавте да има средба и се разговара по таа точка. Цењло време дежурам на проблемите во Радовиш и сум заинтересиран, разговарам со командирот и се надевам дека точката ќе биде ставена на редната седница.

По второто прашање ќе му дадам збор на Раководителот на секторот?

Во континуитет се преземат мерки и во континуитет ги решаваме. При донесувањето на хбуџетот еба вие да се наметнете со прашањето за кучињата и да се одвојат средства за кучињата и тие се околу 000 евра на годишно ниво.

Билјана Теохареа Филипова

Имав посета од граѓаните на населба Дамјан, луѓето се сеуште без вода како да и помогнеме?

Ќе однесува на антената што е поставена на 22 Октомври има доставено писмено барање до општината со советот и барат да се тргне бидејќи е со големо штетно зрачење и во прашање се деца. Имат

есно барање а и немаме одговорно на прашуваат кои се тие среќите и кои се можностите за нејзино
ранување?

До каде е постапката со зафакането на атмосферските води во ОУ Никола Карев?

Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
Населба Дамјан е без вода бидејќи е украдена трансформаторната. Во постапка е набавката на трансформатор
која вредноста на трансформаторната е околу 10.000 евра. Раговарано е со КЕЦ Струмица и ми доставија
спецификација цена и барам од вас да одобрите средства ме задолжите мене да се направи јавна набавка
за набавка. Ипаку да знаете дека ние ќе ја купи а треба да и ја поклониме на ЕВН Струмица во нивна
сопственост.

- Кога ја монтираа антената побаравме интерес како ги поставуваат тие антени. Одговор
ни беше од инспекторатот ни казано беше дека не се штетни ние под инспекции на министерството за
животна средина.

- Тендеро е распишан склучен е договорот и не знам до каде се работите

Александар Иванов Раководител на сектор
За улицата Дане Трајков тендерската документација е спремна и дадена на правничката и во согласност
со имотно правните односи и мислам дека постапката за 1 до 2 месеци ќе се спроведе.
Атмосферската канализација во ОУ Никола Карев потребно е денес фирмата да ги донесе потпишани
договорите и изведувачот е да почне веднаш.

Билјана Иванова

1. Прашањето се однесува на Мантово. Вработените од 24.12.2010 год. се оставени без ликвидатор.
Не можат да земат плата, немаат плави картони имат многу судски предмети заглавени во судот. Тие
прашуваат кога може да го очекуваат новиот ликвидатор да може нормално да функционираат?

Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков
Мантово е во ликвидација кое треба да Владата да донесе одлука за решавање на проблем и посл вашето
прашање и реакцијата на вработените ќе биде решен проблемот.

Митко Стефанов

1. Изборите во Месните заедници? Градоначалникот распиша избори во 13 месни заедници имаше рок до
Декември-Јануари да биде завршен изборот. До каде е постапката и дали се завршени изборите во
месните заедници?

2. Се обележуваат улиците со хоризонталната сигнализа минатата година и дали се работи за некалитетни
бои, дали се работи до некалитетна подлога тие многу брзо себришат. Посебно на патот Раклиш
Лодареш. Дали се планира нешто да се превземе нешто.

3. Голем број на граѓани реагираат за одење покрај реката на своите полски имоти, општетувањето на
полските имоти, непристапо, трла а посебно на штетите што се прават на полските насади. Не го
прифаќам одговор дека нема пари во буџетот, референдумот не се донесе. Мора нешто да се преземе.
Потребно е да се најде некое решение.

Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков

. По основ на првото прашање ќе дадам збор на правната служба во општината.

. Имаме донесено план и програма и се знае кој месец. Во месец мај-јуни е планирано хоризонталното
обележување. Тоа се забележува и во другите општини. Незнам дали е до квалитетот на бојата и не знам
ошто се брише. Прашував и во други општини и таму нема одговор. Патниот правец на Ораовица-
Лодареш задолже е Македонија пат.

. Знаете дека мојата заложба е издвојување на средства од буџетот на општината строго наменски за
работување на лица за грижа на полските имоти.

Советникот по првото прашање ќе добие писмен одговор.

Ѓорѓи Атанасов

. До каде се дојдени работите со парите од светска банка за изградба на локалните патишта во општина
Радовиш?

. Дали можете и дали сте во состојба да формирате комисија од советници и од членови на фондот да ја
спитат состојбата на канализацијата на Јаргулица, Покрајчево и Злеово. Дали ќе се дојде до разбирање
и отстранување на недостатоците за да се дадат на одржување.

3. Дали ќе се почне со изградба на улицата планирана во Јаргулица и дали ќе се стават патишта, асфалтираниот дел?

Градоначалник на општина Радовиш Д-р. Роберт Велков

1. Во текот на вчерашниот ден добив информација и барање од фондот за патишта каде се бара да се достави документ и дозвола за градба од општината. Ставнме во контакт со фирмата и очекувам за месец до два да започне изградбата.

2. Подошго време разговараме и канализациите се направени и доаѓаме до проблем дека без технички прием се пуштени канализациите. Јавниот претпријатие бара комплетна документација за презимане, меѓутоа мислам ако поразговараме ќе видиме дека има проблем. Конечно треба да ставиме крај на оваа и сите да склучиме договор во кој вис ќе плаќате надоместок а тие ќе се овргнат конечно за одржување.

3. Сметам дека се работи на елаборатот и кога ќе биде готов ќе се издаде дозвола и ќе се отпочне со изградба на истата. И ќе се пристани на поставување на тротоарите.

Ѓорѓи Атанасов

Последната фаза на канализацијата што се работеше во с. Јаргулица изведувач беше АЛФА инженеринг. Одкако не е направено до денешен ден не е во функција. Канализацијата тече 50 метри од школото. А другиот дел уште оди во полето. Затоа барам да се формира комисијата за да се виде што е направено.

Ѓорѓи Крстев

Имам предлог до сите имајки во предвид дека почнуват раноградинарски производи предлага: да собереме снага и да пуштиме машини и полските патишта ги донесет во првобитната состојба. Патот по градската река е во доста лоша состојба и луѓето не можат да патуват со трактори. Во целост го подржувам советникот Мите Стефанов за падарите.

Точка 2

Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш за 2010 год.

Советот на општина Радовиш со 16-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на СОУ "Коста Сусинов" Радовиш за 2010 год. За Одлуката не гласаа: Марина Митева, Билјана Теохарева-Филипова и Митко Стефанов.

Точка 3

Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "К.П.-Мисирков"- Радовиш за 2010год.

Советот на општина Радовиш со 18-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "К.П.-Мисирков"- Радовиш за 2010год.

Точка 4

Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Никола Карев"- Радовиш за 2010год.

Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Никола Карев"- Радовиш за 2010год.

Точка 5

Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Кирил и Методиј"-с.Ораовица за 2010год.

Советот на општина Радовиш со 18-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Кирил и Методиј"-с.Ораовица за 2010год. За Одлуката не гласаше Сашко Николов.

Точка 6

Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Коста Рацин"- с.Подареш за 2010год.

Советот на општина Радовиш со 18-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Коста Рацин"- с.Подареш за 2010год. За Одлуката не гласше Милевка Ѓорѓиева.

Точка 7

Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Орце Николов"-с.Ињево за 2010год.

Советот на општина Радовиш со 18-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ОУ "Орце Николов"-с.Ињево за 2010год.

Точка 8

Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ЈОУДГ за деца "Ацо Караманов" Радовиш за 2010 год.

Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ЈОУДГ за деца "Ацо Караманов" Радовиш за 2010 год.

Точка 9

Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ЈП "Плаваја" Радовиш за 2010 год.

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАН ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ЈП "Плаваја" Радовиш за 2010 год.

Точка 10

Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ЦК ОУ Ацо Караманов за 2010 год.

Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ЦК ОУ Ацо Караманов за 2010 год.

Точка 11

Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на НБ Браќа Миладиновци за 2010 год.

Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на НБ Браќа Миладиновци за 2010 год.

Точка 12

Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ЕЛС-општина Радовиш за 2010 год.

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлука за давање согласност на годишната сметка на ЕЛС-општина Радовиш за 2010 год.

Точка 13

Предлог-Одлука за усвојување на Годишен Извештај на општина Радовиш за 2010 год.

Митко Стефанов

Буџетот е еден значаен акт и е најголема одговорност на советниците за прибирање и трошење на тие средства. Имаме и образложение, додека по завршната сметка на јавното претпријатие потребно е да имаме кратко образложение. Ние даваме отчет пред граѓаните за парите што ги вадиме од нивните џебови. Имкам некои дилеми и сакам стручните слуби да ми ги појаснат за да може да се определа за да гласам по завршната сметка. Како што се гледа ние имаме изршување на буџетот 83 %, дискутабилно ми е како буџет што не се остварува целосно а на крајот да има салдо од непотрошени средства од 28.000.000 денари. Како е можно да остане салдо кое се применува за 2011 година. Ме загрижува остварувањето на основниот буџет. Буџет што планираме ние, додека дотаците и донациите доаѓат од државата. Основниот буџет бил планиран 135.625.000, остварен 79.467.000 денари или 58 %. Кога го донесовме буџетот кажавме на мегаломанските планирања дека не може толкав буџет да се остваре. Од остварениот преку 60 до 70 % се трошат за плати на администрацијата. Тој тренд ќе расте и сите средства ќе ги даваме на администрацијата и да имаме мала и квалитетна администрација. Ланската година буџетот е остварен 83 % а за оваа година за 19 % е зголемен буџетот. Посебно ме загрижува надоместокот за уредување на радежно земјиште каде е планиран 31.141.000 оставени 7.523.000 само 25 % од планираното. Какви се тие планови, нередни планирања од раков тресени. Изградба на улици и патишта 5.619.000 денари се потрошени. Во програмата за 2010 година од 63.000.000 денари 9.800.000 денари беа планирани за изградба на улици а реализирани беа 5.600.000. Што не сме остварили и дали тие 5.600.000 стварно се во 2010 год. изградени улици или се плаќања за предходни улици. Само 30 % се остварени од планираните улици и патишта. Мислам за таквите цифри на граѓаните треба да и се извиниме за тоа што сме го планирале за градба на сме го оствариле. Дали е нормално и зошто се јавува суфицит во буџетот при нереализиран буџет. Дали не е преголемо зафаќањето од 63 % да се троши за плати и тој % ќе порасне и околу потрошените средства за улици дали се планирани за во 2010 или долгови од предходните години.

Виолета Ефнушева

Во образложението е опфатено целокупното трошење и е кажано колку е планиран, колку е потрошен а кој намени се потрошени средствата од кои извори се собрани кои извори се помалку остварено од планираното. Има подетално објаснување. Добро сте констатирале дека вкупниот буџет е остварен со 1,29 %, 58,59%-основен буџет, 70,00%-самофинансирачки буџет, 91,63%-донации и 99,96%-дотации. Приходите од државата се остваруваат во целост. Нашиот буџет се остварува 58,59% од причини што планирањето на буџетот е планско и предходат програми кој ги донесува советот. Најголемо учество има

програмата за уредување на градежно земјиште која изнесува 88.000.000 од 135.000.000 денари програмата внесуваме многу активности. Свесни сме дека не може да ги оствариме таквите програми упорно ги донесуваме. При планирањето треба да се тргне од реалното планирање на програмите. Остварувањата ако ги погледиме дека најголемо останување има во делот на надоместокот за уредување на градежно земјиште само 25% остварен. Собраните средства а не се распоредени, каде општината има извршено јавни набавки кои се започнати а не се завршени останува и во наредната година да се шпакат. Гие 28.148.000 не се само вишоци од основниот буџет каде остануваат 7.140.000 додека поголем дел се и од останатите буџети односно заменските. Во образование 14.880.000 денари неискористено средства. Исто така и од донациите. Потребна е поголема активност од менаџерите на установите за итно искористување.

Митко Стефанов

Мислам дека ја потврди мојата забелешка дека ние правиме збир на желби донесуваме програма од 30.000.000 денари на крајот реализираме 25 %. Не смеаме да ги залажуваме луѓето ние советот. Ако имаме пари реално да ги планираме. Реализацијата на програмата за уредувањето на градежното земјиште во останатите општини се движи од 90-97 % . На нашата страна не може да ги најдеме тие податоци. Во наредниот период реално да го планираме.

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ПРОТИВ ја прифати Предлог-Одлука за усвојување на годишен Извештај на општина Радовиш за 2010 год.

Точка 14

Разгледување на Буџетскиот календар за буџетски активности-одговорност и рок на извршување на општина Радовиш за 2011 год.

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ го прифати Буџетскиот календар за буџетски активности-одговорност и рок на извршување на општина Радовиш за 2011 год.

Точка 15

Разгледување на Извештајот за реализација на Проект "Градење на капацитетите на општините за проведување на националната стратегија за сексуално и репродуктивно здравје" и доставување на предлог заклучок по истиот.

Советот на општина Радовиш со 19-ЗА го прифати Извештајот за реализација на Проект "Градење на капацитетите на општините за проведување на националната стратегија за сексуално и репродуктивно здравје" и доставување на предлог заклучок по истиот.

Точка 16

Предлог-Одлука за утврдување нацрт планот на ДУП за дел од УБ-14 дел

Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за утврдување нацрт планот на ДУП за дел од УБ-14 дел.

Точка 17

Предлог-Одлука за отстапува основно средство трафостаница во УБ-9 во град Радовиш.

Митко Стефанов

Иште 80-90 години ние имаме трафостаници кои ги градеа нашите фирми моравме да ги остапуваме на држување на ЕВН. И јас бев потписник на трафостаницата позади Астибо и појава на дефекти ЕВН не рифаќаше да ги одржува поради тоа што не е основно средство и моравме да и ја остапиме на ЕВН. Исто така и во индустриската зона мораа да и ги остапат на ЕВН.

Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за отстапува основно средство трафостаница во УБ-9 во град Радовиш.

Точка 18

Предлог-Одлука за финансиска подршка на проектот "Социјално вклучување и човекови права во Македонија"

Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за финансиска подршка на проектот Социјално вклучување и човекови права во Македонија

Точка 19

Член 4 - Локален акционен план за унапредување на положбата на лицата со попреченост во општина Радовиш 2011 - 2013 год.

Советот на општина Радовиш со 19-ЗА го прифати Предлог - Локален акционен план за унапредување на положбата на лицата со попреченост во општина Радовиш 2011 - 2013 год.

Точка 20

Предлог-Одлука за назначување управител на гробиштата во Радовиш
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА ја прифати Предлог-Одлука за назначување управител на гробиштата во Радовиш

Точка 21

Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011 година
Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ПРОТИВ ја прифати Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Радовиш за 2011 година

Точка 22

Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување.

Митко Стефанов

Во одлуката што ви ја доставив во член 1 стои: Се ослободуваат од плаќање на комунална такса за јавно лично осветлување граѓаните кои имаат изградено објекти надвор од населени места на општина Радовиш каде нема инсталирано улично осветлување. Додека во одлуката стои во член 1 стои Се ослободуваат од плаќање комунална такса за јавно осветлување имателите на броила за мерење на електрична енергија во населените места каде нема јавно осветлување. Мислам дали некој објект кој е во реката каде е надвор од Радовиш, дали ќе важи тоа ослободување или доле во полето. Дали ќе се ретира како населено место кај водоводот. Во членот 2 стои: Ослободувањето од плаќање комунална такса е од времен карактер и ќе важи до промена на условите со обезбедување улично осветлување или промена на законската регулатива.

Додека во одлуката што ја предложив стои: Ослободувањето кое се врши ќе престан со обезбедување на лично осветлување и граѓните се должни да плаќаат. Нема место да стои ако се измене законо нема да важи одлуката. Во членот 2 став 2 стои Советот на општина Радовиш ќе донесе посебна одлука за ослободување од комунална такса по претходно поднесено образложено писмено барање. Дали се мисле за барање на секој граѓани советот ќе донесува Одлука. Во мојата Одлука стои дека по поднесување на писмено барање од граѓаните од први наредниот месец по поднесувањето на барањето.

Оливера Долдурова Раководител на Сектор за нормативно-правни, јавни дејности и општи работи
Кога се мисли на законска регулатива се мисли не само на законот за комунални такси него и на одредени закони во кои се прогласува пасивни подрачја кои имаат одредени бенифити во однос на законска регулатива. Законот за комунална такса е јасен и ако сакаме за поединци да донесеме посебна одлука ка Советот на општина Радовиш ќе донесе посебна одлука за ослободување од комунална такса по претходно поднесено образложено писмено барање. По поднесувањето на Барањето и истото ќе биде разгледано, образложено ќе ви биде доставено на вас. Законот е јасен кои се ослободуваат и во општина Радовиш сите населени места имаат осветлување, меѓутоа ќе имаат одредени негодности од страна на граѓаните. Во законот е казано и за дефицитарните занимања и кои се пасивни места. Ослободувањето ќе да има по одредени услови кои ќе бидат запазени согласно законот.

Советот на општина Радовиш со 19-ЗА ја прифати Предлог-Одлуката за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување.

Точка 23

Предлог-Програма за спроведување на мерки и активности од стратешкиот документ "Зелена агенда" на општина Радовиш-Локален акционен план за животна средина за 2011 година.

Митко Стефанов

Предходната седница распрашавме за зелена агенда Радовиш 2011-2015 год. или Визија Радовиш 2020 . Рековме дека оваа активност е партиципативна и демоградски метод за разрешување и имплементација на локалните стратегии. Во воведниот дел казано е целите на програмата, односно втората цел заштитата на животната средина во склад со економскиот развој и потребите на граѓаните. Имавме многу желби но и ја имавме втората цел од програмата за развој на општината. Од мерките ако ги погледнеме оваа на локален општински музеј дали тоа ние е потребно. Изградба на плоштади. Ако го

последнеме сумарниот преглед на програмата имаме 8 ставки при што 4 се по 195.000 денари. Да се заокружи на 2.000.000 денари. Се поставува прашањето колку луѓе ќе работат на програмата, само да погледнете трошковниот хонорар по 12.000.000 денари, телефони се по 12.000 денари односно 247 тие работи не одат така. Тоа е многу пари непотребни за да се потрошат. Мислам дека потребно е да се направи анализа и на крајот да видиме што можеме а што не и целосно да ја испочитуваме програмата.

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ПРОТИВ ја прифати Предлог-Програмата за спроведување на мерки и активности од стратешкиот документ "Зелена агенда" Радовиш Локален акционен план за животна средина за 2011 година.

Точка 24

Предлог-Одлука за распределба на средствата од буџетот на општина Радовиш за 2011 год.:

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлуката за распределба на средствата од буџетот на општина Радовиш за 2011 год.:

Точка 25

Предлог-Одлука За исплата на доспееани обврски од претходна година Од средства за покривање на буџетски дефицит

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ја прифати Предлог-Одлуката За исплата на доспееани обврски од претходна година Од средства за покривање на буџетски дефицит.

Точка 26

Усвојување на Извештаите од работните тела на Советот на општина Радовиш.

Советот на општина Радовиш со 12-ЗА и 7-ВОЗДРЖАНИ ги прифати Извештаите на работните тела приложени на седница на Советот на општина Радовиш одржана на ден на 25.03.2011 год. и тоа:

- Комисија за образование, спорт и култура седница одржана на ден 18.03.2011 год., 19-та седница;
- Комисија за здравство и социјална заштита седница одржана на 18.03.2011 год., 5-та седница и 24.03.2011 год. 6-та седница;
- Одбор за јавно осветлување седница одржана на 09.03.2011 год.;
- Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој седница одржана на ден 07.03.2011 година, 33-та седница и 22.03.2011 год. 34-та седница;
- Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина седница одржана на 18.03.2011 година, 34-та седница;
- Комисија за земјоделие седница одржана на 25.03.2011 година, 2-ра седница;

Со исцрпување на Дневниот ред, седницата на Советот заврши во 12.15 ч.

Совет на општина Радовиш
претседател,
Сашко Николиќ

